



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ изле-
гува по потреба. Ракописите не
се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 28 јули 1965
Скопје
Број 27

Претплата за 1965 год. изнесува
2.500 дин. Овој број чини 48 дин.
Жиро сметка број 802-11/1-698

264.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на
Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДСКОТО СОБРАНИЕ НА СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за Градското собрание
на Скопје, што Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија го донесе на седницата на
Републичкиот собор одржана на 30 јуни 1965 го-
дина и на седницата на Организационо-политичкиот
собор одржана на 14 јули 1965 година.

У. бр. 145/65

15 јули 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

З А К О Н

ЗА ГРАДСКОТО СОБРАНИЕ НА СКОПЈЕ

І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Градското собрание на Скопје (Градско собра-
ние) како орган на самоуправување врши опреде-
лени работи од заеднички интерес за градот Скопје
како целина, со права и должности на општина.

Член 2

Во остварувањето на правата и должностите од
претходниот член Градското собрание ги има над-
лежностите утврдени со овој и друг закон.

Со статутот на градот и со усогласени одлуки
на собранијата на општините од подрачјето на гра-
дот за Градското собрание можат да се установат
и други надлежности.

Член 3

Градското собрание во вршењето на своите над-
лежности соработува со општинските собранија и
општествено-политичките и други самоуправни ор-
ганизации од подрачјето на градот.

Член 4

Со овој закон се утврдуваат и начелата за ор-
ганизацијата и финансирањето на Градското со-
брание.

Член 5

Град Скопје е правно лице.

Град Скопје има статут.

ІІ. НАДЛЕЖНОСТИ

Член 6

Градското собрание ги врши следниве работи
од заеднички интерес за градот како целина:

А. Во областа на стопанството

1. донесува програма за општествено-еко-
номскиот развиток на градот и го следи
тој развиток;
2. обезбедува единствени услови и создава
поповолни материјални можности за ре-
довно снабдување на населението со пре-
хранбени производи, со давање на регре-
си и премии на работните организации што
го снабдуваат градот, образување на фонд
за ризик и слично кога тоа е определено со
посебни прописи;
3. ја остварува политиката на цени во про-
метот на мало за поважните прехранбени
производи и за услугите од значење за
животниот стандард на граѓаните во врска
со општествената контрола на цените;
4. пропишува превентивни мерки и презема
други мерки за заштита на добитокот и
растенијата од зарази;
5. го определува работното време на тргов-
ската мрежа на мало, угостителските и за-
наетчиските дуќани, пазариштата и слич-
ните работни организации што служат за
непосредно задоволување потребите на
граѓаните.

Б. Во областа на урбанизмот

1. донесува регионален просторен и урбанис-
тички план на градот и планови за етапна
изградба;
2. ја утврдува постапката за подготвување
изработка, донесување и спроведување на
регионалниот и урбанистичкиот план;
3. дава урбанистичка согласност на проекти
и врши надзор над извршувањето на ур-
банистичкиот план;
4. издава локации за подрачјата на градот за
кои не постојат планови за реализација,
како и за објекти од општо значење за
градот на подрачја што не се опфатени со
урбанистичкиот план или со плановите за
реализација.

В. Во областа на комуналните работи

1. се грижи за изградувањето и одржува-
њето на главните сообраќајници, плошта-
ди, мостови и други сообраќајни објекти
од општо значење на градот;

2. донесува прописи за спомен-гробништата и гробништата на паднатите борци;
3. обезбедува услови за снабдување на градот со вода, електрична и топлотна енергија;
4. се грижи за изградбата и одржувањето на основната канализациона мрежа на градот;
5. донесува прописи за превозот на патници и стока во градскиот сообраќај;
6. дава согласност на тарифите за услугите на комуналните работни организации, кога таква е пропишана;
7. именува улици и плоштади во градот;
8. донесува прописи за поставување сообраќајни знаци, светлосни сигнали и уреди на главните сообраќајници, плоштади, мостови и други сообраќајни објекти од општо значење;
9. го определува потесниот градежен реон на градот и донесува прописи за височината на надоместоците за експропирано и национализирано градежно земјиште, како и за начинот на исплатата на надоместокот;
10. ги усогласува мерилата за воведување на придонес за користење на градско земјиште и неговото категоризирање;
11. ја усогласува политиката на утврдување на станарината и времето на амортизацијата за зградите од подрачјето на градот.

Г. Во областа на просветата, културата и физичката култура

1. основа училишта од втор степен и специјални училишта и го програмира нивниот развој;
2. се грижи и го обезбедува унапредувањето на наставата во просветните установи (педагошка служба);
3. се грижи за изградбата на уметничките и другите културни установи од општо значење за градот;
4. одлучува за подигањето на јавни споменици од општо значење за градот;
5. се грижи за изградбата на спортски објекти и центри за рекреација од општо значење за градот.

Д. Во областа на народното здравје

1. се грижи за организирањето на болнички (стационарни) и одделни специјализирани и други здравствени установи од значење за градот;
2. пропишува општи превентивни мерки и програма за здравствената заштита од општ интерес за граѓаните од подрачјето на градот;
3. ја усогласува политиката на општините при утврдувањето на ориентационите планови за мрежата на здравствените установи и програмите за здравствената заштита на населението.

Г. Во областа на внатрешните работи

1. се грижи за спречување на криминалитетот на подрачјето на градот;
2. донесува прописи за одржувањето на јавниот ред и мир и за безбедноста на сообраќајот во градот, како и прописи за прекршоците по тие прописи;
3. донесува прописи и презема мерки во областа на противпожарната заштита и за отстранување на непосредните последици од елементарни и слични непогоди.

Е. Во областа на народната одбрана

1. утврдува програма за потребите на народната одбрана и цивилната заштита од подрачјето на градот;
2. основа органи и организации во областа на народната одбрана и цивилната заштита;
3. донесува прописи за мерките и работите од областа на народната одбрана и цивилната заштита.

Ж. Во областа на финансите

1. ја усогласува политиката на општините при воведувањето на нивните придонеси од личен доход, даноците, таксите и другите јавни давачки и при утврдувањето на општествените обврски на комуналните организации;
2. се грижи за усогласувањето на единствените мерки во одржувањето на катастарскиот операт и ја усогласува политиката на општините при утврдувањето на скалите на катастарскиот приход на подрачјето на градот.

З. Други области

1. организира и укажува и стручна и друга помош на општините во остварувањето на нивните права и должности;
2. се грижи за развојот на општественото самоуправање;
3. се грижи за остварувањето на начелото за распределба според турдот;
4. се грижи за подобрување структурата на кадрите во стопанството и општествените служби и за стручното образование на тие кадри;
5. го утврдува статистичкото подрачје на градот и донесува прописи за статистички истражувања што се од заеднички интерес за градот.

Член 7

За вршење на управните и стручните работи од областа на просветно-педагошката служба, статистиката и општествената контрола на цени Градското собрание образува соодветни органи односно организации за целото подрачје на градот.

За вршење на работите од општ интерес во областа на здравствената заштита, Градското собрание ја доверува функцијата на здравствен центар на една здравствена установа од подрачјето на градот.

Член 8

За вршење на дејноста од заеднички интерес на градот како целина Градското собрание може да основа работни и други самоуправни организации.

Член 9

Спрема работните организации од член 7 став 2 и член 8 од овој закон, Градското собрание ги врши правата и должностите утврдени со соодветните прописи за основачите на работните организации.

Член 10

За финансирање на дејностите од заеднички интерес на градот како целина, кои изискуваат трајно обезбедување на средства и посебни органи на управување, Градското собрание може да основа фондови.

Ако со закон се пропише обврска за Градското собрание да образува фонд, со тој закон се утврдуваат и неговите приходи. Како приходи на тој фонд не можат да се зафаќаат средствата на Градското собрание.

Член 11

Градското собрание донесува одлуки, наредби, упатства, решенија, препораки, заклучоци и насоки.

Член 12

Програмата за општествено-економскиот развој на градот, Одлуката за утврдување средствата за финансирање на Градското собрание и одлуките за основање на фондови стануваат задолжителни откако ќе ги усвои мнозинството од собранијата на општините од подрачјето на градот.

III. ОРГАНИЗАЦИЈА**Член 13**

Градското собрание го сочинуваат Градски собор и Собор на работните заедници.

Бројот на членовите на соборите се утврдува со статутот на градот.

Член 14

Градското собрание работите од својата надлежност ги врши на седници на соборите, извршните работи по правило преку своите совети, а управните работи преку своите органи на управата.

Градското собрание може заедно со претставници на општествено-политичките организации и здруженијата, како општ собор, да претресува прашања од општ интерес за градот.

Член 15

Соборите на Градското собрание работат и одлучуваат, по правило, на заедничка седница.

Соборите на Градското собрание работат и одлучуваат на одделни седници во случаите предвидени со статутот на градот и кога тоа ќе го побара една четвртина од членовите на еден собор.

Со статутот на градот се уредува постапката за отстранување на несогласностите помеѓу соборите.

Програмата за општествено-економскиот развој на градот, регионалниот и урбанистичкиот просторен план, одлуката за утврдување средствата за финансирање на Градското собрание, буџетот

и завршната сметка и статутот на градот се донесуваат со мнозинството гласови на сите членови на Градското собрание.

Член 16

Градското собрание може, за проучување на одделни прашања од својата надлежност, за претресување на предлози и вршење на други работи, да образува постојани и повремени комисии.

Градското собрание образува комисија што ги претресува прашањата во врска со изборот и именувачката на членовите на телата на Собранието и другите негови функционери и му поднесува на Собранието предлози. Оваа комисија ги претресува и општите прашања на кадровската политика од надлежностите на Градското собрание.

Член 17

За претресување на начелни прашања што се однесуваат на обновата и изградбата на град Скопје Градското собрание може да образува комитети.

Член 18

За вршење на политичко-извршните работи од својот делокруг Градското собрание образува совети.

Советите се образуваат и нивниот делокруг и состав се утврдува со статутот на градот.

Членовите на советите се избираат за две години.

Член 19

Градското собрание избира претседател на Собранието од редот на членовите на Собранието.

Претседателот го претставува Собранието и ги свикнува неговите седници, се грижи за извршување на одлуките и другите акти на Собранието, ја усогласува работата на органите на Собранието и врши други работи утврдени со статутот на градот.

Член 20

Градското собрание има еден или повеќе потпретседатели што ги избира од редот на членовите на Собранието.

Потпретседателите вршат определени работи од делокругот на претседателот.

Еден од потпретседателите, што ќе го определи претседателот, го заменува во случај на неговата отсутност или спреченост.

Член 21

За вршење на управните, стручните, општествените и другите работи од својата надлежност, Градското собрание образува заводи, дирекции, управи, групи одделенија, отсеци, комисии и други единици како органи на управата.

За вршење на управните работи се основаат одделенија и отсеци, а за вршење на стручните и аналитичките работи се образуваат другите органи од претходниот став.

Заводите и дирекциите можат да се образуваат само како самостојни органи на управата.

Дирекциите имаат својство на правно лице.

Член 22

Градското собрание има јавно правобранителство како посебен орган.

Член 23

Градското собрание има секретар што го имедува и разрешува Собранието.

Член 24

Образувањето на одделни органи на Градското собрание се врши и нивниот делокруг се утврдува со статутот на градот.

Член 25

Поблиски одредби за работата на седниците на Градското собрание и неговите собори се утврдуваат со деловникот на Собранието.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ**Член 26**

За остварување работите од заеднички интерес за градот како целина, се образуваат заеднички средства на градот од приходите што им припаѓаат на општините од неговото подрачје.

Заедничките средства на градот се образуваат со издвојување на одделни видови приходи на општините во целост или делумично, со издвојување на дел од вкупните приходи на општините или со утврдување на нивни придонес.

Заедничките средства на градот ги утврдува Градското собрание (чл. 12).

Член 27

Ако Републиката односно општините од подрачјето на градот му пренесат на Градското собрание одделни работи или задачи од својата надлежност, ќе му обезбедат средства за нивното извршување.

Член 28

Градското собрание своите приходи ги распоредува со буџетот на градот.

Член 29

Општините од подрачјето на градот со усогласени одлуки можат да здружуваат средства од своите фондови во заеднички фондови на градот.

Во управувањето со фондовите од претходниот став учествуваат и општините преку свои претставници во согласност со усогласените одлуки и статутот на градот.

Член 30

Општините од подрачјето на градот со усогласени одлуки можат да здружуваат и други свои средства за извршување на работи или задоволување на потреби од заеднички интерес за општините од подрачјето на градот. Со овие средства располага Градското собрание во согласност со намените за кои тие средства се здружени.

Член 31

На финансиското работење на Градското собрание се применуваат прописите за финансиското работење на општествено-политичките заедници, доколку со овој закон не е поинаку определено.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 32**

Овластувањата и обврските на Градското собрание спрема работните организации што тоа не може

да ги оснива според овој закон, се пренесуваат на општините на чие подрачје се наоѓа нивното седиште

Член 33

Работите од досегашната надлежност на Градското собрание што со овој закон не се задржани за него, се пренесуваат на општинските собранија и нивните органи и на републичките органи.

Преносот на надлежностите ќе се изврши со сходна примена на соодветните одредби од Законот за пренесување на надлежностите од околските органи на општинските и републичките органи („Службен весник на СРМ“ бр. 4/65) и од Законот за подрачјата на општините во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 2/65), освен одредбите за службениците и работниците на фондовите.

Член 34

Постојните фондови на Градското собрание што се образувани за финансирање на дејности за кое Градското собрание не може да образува фондови според овој закон престануваат да постојат во рок од еден месец од влегувањето во сила на овој закон, доколку во тој рок општинските собранија не одлучат тие фондови да продолжат како заеднички фондови на градот.

Средствата на фондовите, што ќе престанат со работа според претходниот став, и нивните права и обврски се пренесуваат на општините. Учеството на општините во распределбата на тие средства се утврдува според бројот на жителите на соодветните општини.

Член 35

По исклучок од претходниот член средствата на заедничките резерви на стопанските организации на град Скопје остануваат и натаму, доколку со усогласени одлуки на општинските собранија не се одлучи поинаку.

Член 36

Градското собрание ќе го донесе статутот на градот во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој закон.

Во рок од шест месеци по влегувањето во сила на статутот ќе се усогласат сите одлуки на Градскиот совет и Градското собрание донесени до влегувањето во сила на овој закон.

Одлуките што ги донеле Градското собрание во вршење на правата и должностите на околица, како и одлуките донесени во работите што не претставуваат заеднички интерес за градот како целина во смисла на овој закон, остануваат во сила до донесувањето на соодветни прописи од надлежните органи, но најдоцна до 31. XII. 1965 година.

Член 37

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.“

265.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за Центарот за странски јазици во Скопје, што Собранието го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јули 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 13 јули 1965 година.

У. бр. 144/65

15 јули 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНКИ ЈАЗИЦИ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Се основа Центар за странски јазици со седиште во Скопје (Центар).

Член 2

Центарот е наставна установа за учење на странски јазици.

Дејноста на Центарот е од посебен општествен интерес.

Член 3

Центарот има задача:

- да организира настава за учење странски јазици;
- да врши испитување на форми и методи за изучување на странските јазици;
- да соработува со училиштата и другите установи по прашањата поврзани со изучувањето на странските јазици.

Член 4

Центарот има својство на правно лице.

Член 5

Центарот се здобива со средства за својата работа од надоместоците што ќе ги оствари со вршење на дејноста.

Член 6

Центарот има статут.

Со статутот на Центарот се утврдува внатрешната организација, делокругот и одговорноста на органите на управување, работните единици и нивната положба како и правата и должностите на работните луѓе во управувањето со тие единици, прашањата за кои непосредно одлучуваат членовите на работната заедница, начинот и формите на тоа одлучување, работните и други внатрешни од-

носи, условите и начинот за прием на слушателите, начинот на утврдувањето и прибирањето на надоместоците, финансиското работење, како и други прашања од значење за самоуправањето во Центарот и неговото делување.

Статутот на Центарот го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 7

Со Центарот управуваат членовите на работната заедница непосредно. Во случаите определени со закон и статутот на Центарот, членовите на работната заедница управувањето со одредени работи им го доверуваат на своите органи на управување: Советот на Центарот, управниот одбор и директорот.

Во управувањето со Центарот учествуваат и слушателите на Центарот.

Во управувањето со определени работи во Центарот учествуваат, согласно овој закон и статутот на Центарот, и претставници на заинтересираните организации и општествено-политичката заедница.

Во управувањето со Центарот сходно се применуваат одредбите на Глава VII од Законот за гимназијата.

Член 8

Со статутот и другите општи акти на Центарот, во склад со општите прописи за работните односи, ќе се пропишат поблиски услови за приемот на наставници во Центарот, како и за засновањето и престанокот на работниот однос, правата и должностите, дисциплинската и материјалната одговорност на неговите работници.

Член 9

Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура, врши увид над работата на Центарот.

Центарот му поднесува на Републичкиот секретаријат за образование, наука и култура извештај за својата работа.

Член 10

Со влегувањето во сила на овој закон престанува со работа Курсот по англиски јазик во Скопје основан со решение на Советот за просвета на НРМ бр. 980/54 а неговите права и обврски како и средствата со кои управуваа се пренесуваат на Центарот.

Наставниците и другите работници на Курсот од претходниот став преминуваат на работа во Центарот.

Член 11

Центарот ќе ја организира својата работа по одредбите на овој закон најдоцна шест месеци од неговото влегување во сила.

Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија.“

266.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ ВИША ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за основање Виша школа за физичка култура во Скопје, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јуни 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 13 јули 1965 година.

У. бр. 146

15 јули 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВАЊЕ ВИША ШКОЛА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО СКОПЈЕ

Член 1

Се основа Виша школа за физичка култура со седиште во Скопје (Школа).

Член 2

Школата подготвува виши стручни кадри за изведување настава по физичко воспитување во училиштата, за организирање физичка рекреација во работните организации и наставна дејност во општествените организации за физичка култура и ги остварува другите задачи определени со Законот за високото школство во Социјалистичка Република Македонија.

Член 3

Наставата во школата трае две години (четири семестри).

Член 4

Средствата за основањето и почетокот со работа на Школата ги обезбедува Републиката преку Републичкиот општествен фонд за финансирање на образованието.

Член 5

Школата почнува со работа од учебната 1965/66 година.

Член 6

Подготвителните работи за почеток со работа на Школата ги врши матичната комисија што ја именува Извршниот совет.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на СР Македонија.“

267.

Врз основа на член 152 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖЕН, ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИ И ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се прогласува Законот за основање на Архитектонско-градежен, Електро-машински и Технолошко-металуршки факултет во Скопје, што го донесе Собранието на седницата на Републичкиот собор одржана на 30 јуни 1965 година и на седницата на Просветно-културниот собор одржана на 13 јули 1965 година.

У. бр. 143

15 јули 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОСНОВАЊЕ НА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖЕН, ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИ И ТЕХНОЛОШКИ -МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Се основаат: Архитектонско-градежен факултет, Електро-машински факултет и Технолошко-металуршки факултет (факултети).

Седиштето на факултетите е во Скопје.

Член 2

Средствата за основање и почеток со работа на факултетите ги обезбедува Републиката преку Републичкиот општествен фонд за финансирање на образованието.

Член 3

Архитектонско-градежниот факултет ги има спрема Заводот за студии и проектирање и Заводот за испитување на материјали правата утврдени со постојните прописи за основачите на установи и врши надзор над придржувањето на прописите со кои се уредуваат начинот и условите за вршење на нивните дејности и работење.

Технолошко-металуршкиот факултет ги има спрема Институтот за технолошки и металуршки испитувања и Центарот за примена на радиоизотопи во стопанството правата утврдени со постојните прописи за основачите на установи и врши надзор над придржувањето на прописите со кои се уредуваат начинот и условите за вршење на нивните дејности и работење.

Член 4

Факултетите ќе донесат свои статuti до крајот на 1965 година.

На студентите запишани на Техничкиот факултет во Скопје пред учебната 1965/66 година, до

донесувањето на новите статuti, ќе се применуваат одредбите од Статутот на Техничкиот факултет во Скопје.

Режимот на студиите на овие студенти ќе биде уреден со статутите на факултетите.

Член 5

До крајот на 1965 година финансното и материјалното пословање за факултетите ќе го врши Архитектонско-градежниот факултет.

Деканот на овој факултет е наредбодател за извршување на финансовиот план.

Член 6

Наставниците, соработниците и другите работници од Техничкиот факултет во Скопје, поминуваат на работа на факултетите на 30 септември 1965 година.

Распоредот на наставниците, соработниците и другите работници од претходниот став ќе го изврши Советот на Техничкиот факултет во Скопје со нивна согласност и видот на наставната и научната работа со која одделни наставници и соработници се бават.

Советот на Техничкиот факултет во Скопје ги врши работите на матична комисија, во смисла на член 24 од Законот за високото школоство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65).

Член 7

Поделбата на зградите, опремата и инвентарот со кои до влегувањето во сила на овој закон, управува Техничкиот факултет во Скопје, ќе ја изврши помеѓу факултетите Советот на Техничкиот факултет

Член 8

Факултетите почнуваат со работа на 1 октомври 1965 година, кога престанува да постои Техничкиот факултет во Скопје.

Член 9

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Уредбата за основање на Техничкиот факултет во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 34/50) и прописите донесени врз основа на неа.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

268.

Врз основа на член 22 точка 6 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија,

Републичкиот собор на Собранието на СРМ, на својата седница одржана на 30 јуни 1965 година, ја донесе следната

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНОК НА ПРАТЕНИЧКИ МАНДАТ

I.

На пратеникот Петар Пепељуговски, избран во изборната единица Прилеп III му престанува пра-

теничкиот мандат поради тоа што е именуван, на 1 јуни 1965 година, за републички секретар за народна одбрана.

II.

Оваа одлука влегува во сила со нејзиното донесување.

Бр. 55

1 јули 1965 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с.р.

269.

Просветно-културниот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 8 јуни 1965 година и Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата одржана на 30 јуни 1965 година го претресоа Елаборатот за заштитата на спомениците на културата — досегашни постигања и перспективниот развиток и констатираа дека во изминатиот период се постигнати значајни резултати во заштитувањето на нашето национално културно-историско богатство и на основа член 136 и 140 од Уставот на СРМ, ја донесуваат следната

ПРЕПОРАКА

ЗА ПОДОБРУВАЊЕ ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

Општествено-политичките заедници треба да обезбедат посебен третман и грижа за заштитата на спомениците на културата. Посебно треба да се зголеми грижата и таа да претставува перманентна задача на општествено-политичките заедници за зачувување на објектите од старата градска станбена архитектура и спомениците од НОБ. Потребно е да се настојува во заштитата да бидат вклучени сите заинтересирани општествени организации, здруженија, иматели на спомениците и граѓани, како и институциите што имаат за задача да се грижат за спомениците. За таа цел да се формираат што поголем број одбори за чување и одржување на најзначајните споменици, споменички комплекси и урбанистички целини.

Треба да се настојува да бидат основани нови институции за заштита на спомениците на културата за подрачјата каде што такви не постојат.

Обезбедувањето на нови стручни кадри во областа на конзервацијата треба да претставува постојана грижа на општините и Републиката. Во таа смисла треба да се обезбеди редовно стипендирање на студенти, постидипломски студии, студиски престои и специјализации на стручни конзерваторски кадри во земјата и странство.

И натаму треба да се продолжи со систематската евиденција и стручно-научна документација за спомениците за кои таква не постои, со цел да

се обезбедат услови за натамошни испитувања и конзерваторски интервенции.

Чувањето и одржувањето на спомениците на културата, на кои е извршена конзервација, треба да претставува перманентна грижа на општинските собранија. Ова ќе се обезбеди со назначување на платени лица, водичи, кои наедно ќе се грижат за споменичките објекти. Установите во кои се чуваат музејски предмети, архивски документи и други движни предмети, што имаат својство на споменици на културата, треба да обезбедат средства за изградба на современи депои и трезори, за да можат овие предмети да се зачуваат од оштетување и уништување.

Археолошките истражувања и испитувања треба да се насочуваат и координираат со цел да се обезбеди конзервација и презентација на овие објекти; систематските археолошки ископувања на археолошките локалитети и археолошките истражувања треба да се вршат според утврдените долгогодишни програми, при што да се води сметка како за научниот интерес во областа на археологијата, така и за аспектите на заштитата.

Потребно е да се настојува што поголем број споменици на културата (манастирски конаци, бежистени, анови и други) да се користат како туристичко-рекреативни центри и за други цели: за сместување на одделни институции од областа на културата, музеи, галерии, архиви (споменици од профаната и градската станбена архитектура), со тоа што заинтересираните работни организации ќе обезбедат средства за нивна конзервација и адаптација за определената намена.

И во идните години треба да се продолжи со што посистематско и континуирано издавање на пропаганден материјал (водичи, монографии, фотографии, дијапозитиви и друго) и пошироко користење на средствата за информации и пропаганда, со цел да се популаризираат спомениците на културата и зголеми интересот на посетителите, што ќе придонесе да се зголеми и туристичкиот промет.

Во реализирањето на перспективната програма за заштита на спомениците на културата, Републиката и општините треба да обезбедуваат постojани и достатни средства за конзервација и реставрација на спомениците на културата, како и за други дејности во областа на заштитата на спомениците; лабораториите за конзервација на заводите за заштита и музејските установи да се опремаат со современа техничка опрема за квалитетни конзерваторски интервенции; материјалните средства треба да се обезбедуваат од редовните буџети на општествено-политичките заедници, фондовите за финансирање на културните дејности и други фондови (за нестопански инвестиции, туристичкиот промет и други).

Во идниот период треба да се настојува да бидат конзервирани најзагрозените споменички објекти, во прв ред спомениците на културата во Скопје и неговата околина што беа оштетени од земјотре-

сот, како и најзначајните споменици на културата кои претставуваат посебен интерес за научната и културната јавност.

Бр. 53

1 јули 1965 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видос Смилевски, с.р.

270.

Врз основа на член 140 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 92 од Деловникот на Организационо-политичкиот собор. Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на својата седница одржана на 14 јули 1965 година, откако го разгледа материјалот „Положбата и функционирањето на месните канцеларии по измените во подрачјата на општините во 1965 година“, донесува

ПРЕПОРАКА

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И ДЕЛОКРУГОТ НА МЕСНИТЕ КАНЦЕЛАРИИ

Разгледувајќи ја положбата и функционирањето на месните канцеларии по измените во подрачјата на општините во 1965 година, соборите установија:

— дека по спроведувањето на Законот за подрачјата на општините во Социјалистичка Република Македонија се образувани општини со поголеми подрачја. Со тоа знатен број населени места се оддалечени од седиштето на општинското собрание;

— дека со зголемените подрачја на општините се создадени извесни тешкотии во непосредното општење на граѓаните со органите на управата на општинските собранија;

— дека по укинувањето на околиците делокругот на органите на управата на општинските собранија е знатно зголемен;

— дека сегашната организација на месните канцеларии и обемот на нивниот делокруг не дава доволно можност за брзо и ефикасно остварување правата на граѓаните и за извршување на нивните обврски.

Со оглед на тоа, а со цел да се создадат што поповолни услови за побрзо и поефикасно остварување на правата и извршувањето на обврските на граѓаните и за непосредно општење на граѓаните со органите на управата на општинските собранија, Републичкиот собор и Организационо-политичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

Препорачува

1. Општинските собранија да ги разгледаат условите под кои граѓаните општат со органите на управата на собранијата во остварувањето на нивните права и извршувањето на обврските по измените во подрачјето на општините, како и потребата од измени во организацијата и делокругот на месните канцеларии и со оглед на условите во секоја

општина да донесат одлуки за подрачјата, организацијата и делокругот на месните канцеларии, користејќи ги притоа основните поставки изнесени во материјалот за „Положбата на функционирањето на месните канцеларии по измените на подрачјата на општините во 1965 година“.

2. Месните канцеларии би требало да се образдуваат за подрачја на повеќе населени места при што треба да се води сметка за нивната меѓусебна оддалеченост и за сообраќајните врски.

3. Делокругот на месните канцеларии во начело треба да биде истоветен, а обемот на работите на секоја месна канцеларија да се определува во зависност од зачестеноста на работите по кои граѓаните општат со органите на управата на општинското собрание, кадровската состојба и материјалната опременост на месните канцеларии.

4. Организацијата на месните канцеларии треба да биде поставена така што да обезбедува услови за поуспешно, брзо и ефикасно вршење на работите од нивниот делокруг и да биде заснована врз начелото на концентрацијата на работите.

5. Општинските собранија треба да му посветат посебно внимание на обезбедувањето квалитетен стручен кадар за месните канцеларии, за да можат тие успешно да ги вршат работите од својот делокруг. Бројот на работните места во месните канцеларии треба да биде сообразен со работите што тие ќе ги вршат, при што треба да се води сметка за полно ангажирање на кадарот.

6. Работното време во месните канцеларии треба да се сообрази со месните услови и потребите на граѓаните и да се утврди по претходно прибавено мислење од собирачите на избирачи.

7. Општинските собранија треба да настојуваат односот на општинските органи на управата спрема месните канцеларии да биде таков што да обезбедува полна соработка и редовна стручна и друга помош во остварувањето задачите на месните канцеларии (организирање на семинари, курсеви, советувања и сл.).

8. Општинските собранија треба да посветат посебна грижа за обезбедувањето на соодветни простории и инвентар за нормална работа на месните канцеларии.

9. Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата да организира советување со секретарите на општинските собранија со цел да се спроведат поставките од Препораката и материјалот „Положбата и функционирањето на месните канцеларии по измените во подрачјата на општините во 1965 година“.

10. Републичкиот секретаријат за правосудство и организација на управата до крајот на 1965 година да му поднесе извештај на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за спроведување на оваа Препорака.

11. Општинските собранија заедно со претпријатијата на ПТТ да ја преиспитаат состојбата на

доставната служба на своите подрачја и преземаат потребни мерки за нејзино подобрување.

Скопје, 14 јули 1965 година.

Бр. 54

15 јули 1965 година

Скопје

Претседател
на Организационо-политичкиот собор,
Демир Фируз, с.р.

271.

Врз основа на член 195 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/64), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА ПО ЧЛЕН 195 И ДАВАЊЕ МИСЛЕЊА ПО ЧЛЕН 178 СТАВ 2 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

I

Се образува Комисија за признавање право на пензија по член 195 и давање мислења по член 178 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување.

II

Членовите на Комисијата ги именува Извршниот совет.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1535/1

26 јуни 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с.р.

272.

Врз основа на точка II од Одлуката за образување Комисија за признавање право на пензија по член 195 и давање мислења по член 178 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување, Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА ПО ЧЛЕН 195 И ДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО ЧЛЕН 178 СТАВ 2 ОД ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Во Комисијата се именуваат:

а) за претседател

— ЈОВКО ЈОВКОВСКИ, пратеник на Собранието на СРМ

б) за членови:

— ТИХОМИР МИЛОШЕВСКИ, член на Главниот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народно-ослободителната војна;

- ФАНА ТОЗИЈА, републички секретар во Извршниот совет;
- ДРАГАН ХРИСТОВСКИ, помошник директор на Републичкиот завод за социјално осигурување и
- ЗДРАВКО ЧУПЕВСКИ, политички работник во ЦК СКМ.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1536/1

26 јуни 1965 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с.р.

273.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката за наплатување на пазаришна такса на подрачјето на Општината Валандово за 1964 година и Одлуката за воведување на општински такси за 1964 година, донесени од Собранието на Општината Валандово, по одржаната јавна расправа на 24 јуни 1965 година донесе

О Д Л У К А

1 Се утврдува дека точките I и II од Тарифата на Одлуката за наплатување на пазаришна такса на подрачјето на Општината Валандово за 1964 година со кои се пропишува пазаришна такса од 1% на сите земјоделски производи што се продаваат надвор од пазариштето, не биле во согласност со одредбата на член 117 став 1 (135 став 1) од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, бидејќи Општинското собрание ги пречекорило овластувањата во извршувањето на законите и другите прописи.

2. Се утврдува дека Тарифниот број 2 од Тарифата за наплата на општински такси на подрачјето на Општината Валандово за 1964 година која е составен дел на Одлуката за воведување на општински такси за 1964 година, во делот со кој е определено плаќање на општинска такса за зафаќање и на простор пред деловните простории, не бил во согласност со член 117 (135 став 1) од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, бидејќи Општинското собрание ги пречекорило овластувањата во извршувањето на законите и другите прописи.

3. Правното дејство на оваа одлука е еднакво на правното дејство на одлука со која се поништува општ акт.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Службеното гласило на Општината Валандово.

5. Претставка со барање за поведување постапка за оценување на уставноста на одлуките поднесе Службата за општественото книговодство при Народната банка на Југославија — Централна за СРМ, филијала Титов Велес, со акт Фи. бр.

08-654/3 од 5. XII. 1964 година. Во претставката се наведува дека Собранието на Општината Валандово за донесување на посочените одредби, немало овластување во закон или друг пропис, поради што нивното донесување е противуставно.

Уставниот суд на Македонија го прифати барањето на Службата за општествено книговодство и со решение У. бр. 15/64 од 18. III. 1965 година повседе постапка за оценување на уставноста на посочените одредби на одлуките со одредбите на член 117 став 1 (135 став 1) од Уставот на СР Македонија.

6. По одржаната јавна расправа Уставниот суд на Македонија утврди:

А. Собранието на општината Валандово, на основа член 72 и 73 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, на седницата одржана на 10. III. 1959 година донело Одлука за наплатување на пазаришна такса на подрачјето на Општината Валандово за 1959 година. Оваа одлука Собранието на општината Валандово секоја година ја продолжувало за наредната година. Последното продолжување на оваа одлука е сторено на 5. III. 1964 година.

1) Во Одлуката која е применувана за 1964 година утврдена е Тарифа чии точки I и II став 1 гласат:

„За продажба на селскостопански производи наменети за индустриска преработка, а чии откуп се врши од страна на земјоделските задруги и трговските претпријатија на подрачјето на Општината Валандово, а кој се продаваат надвор од пазарот на истите ќе се наплатува такса како да се продаваат надвор од пазарот на истите ќе се наплатува такса како да се продаваат на пазариштето и тоа:

- а) на селскостопански производи наменети за индустријата од вредноста на продадениот производ — — — — 1%
- б) на тутун наменет за преработка од вредноста — — — — — — — — 1%
- в) на памук наменет за индустриска преработка — — — — — — — — 1%

Оваа такса ќе се наплатува од производителите на производите, а ќе ја наплатува органот кој врши откуп за сметка на Управата за комунални и станбени работи во Валандово (I).

Наплатената пазаришна такса под точка I од оваа тарифа откупните претпријатија односно задругите се должни да ја истата редовно уплатуваат секој месец на сметка на Управата за комунални и станбени работи во Валандово“ (II, 1).

2) Разгледувајќи ја наведената Одлука на јавната расправа, Уставниот суд на Македонија констатира:

а) Одлуката е заснована на одредби кои во времето на нејзиното продолжување не биле повеќе во сила, бидејќи се заменети со нови одредби;

б) во времето на донесувањето на Одлуката материјата за промет на стоки и услугите била регулирана со Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани и Наредбата за

одредување на услови за купување и пролажба на земјоделските производи на пазарите. Според овие прописи собранијата на општините биле овластени да донесуваат свои прописи за извршување на прописите со кои бил регулиран прометот на стоките и услугите. Во тие прописи, а особено во членот 83 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани, е предвидено дека собранијата на општините имаат право да пропишуваат пазаришни такси;

в) ниту во еден пропис со кои се уредува праќањето за прометот на стоки и услуги, а кои важеле во времето на последното продолжување на Одлуката, собранијата на општините не биле овластени да воведуваат посебна такса за прометот надвор од пазариштата.

3) на основа констатираните факти Уставниот суд на Македонија смета дека наведените одредби од Одлуката на Собранието на Општината Валандово со кои се воведува такса за промет со селскостопански производи надвор од пазариштата (точка I и II став 1) се спротивни на член 117 став е (135 став 1) од Уставот на СРМ.

Собранието на Општината Валандово донесувајќи ја Одлуката за 1964 год. ја прекршило наведената уставна одредба, бидејќи во неа изрично е нагласено дека општините можат да донесуваат прописи за извршување на законот само ако за тоа се овластени со закон. Оваа одредба на Уставот треба да се свати така дека општините можат да донесуваат прописи за извршување само во границите на овластувањата дадени во законот. Собранието на Општината Валандово, ползувајќи го овластувањето да донесе пропис според член 83 од Уредбата за трговска дејност и трговските претпријатија и дуќани не било овластено со тој пропис да утврди да се наплатува пазаришна такса и за прометот обавен надвор од пазариштата. Со наведените одредби од Одлуката Собранието на Општината Валандово ја проширило смислата на член 83 од Уредбата, што е спротивно на член 117 став 1 (135 став 1) од Уставот.

Б. Собранието на Општината Валандово на седницата одржана на 5. III. 1964 година донело Тарифа за наплата на општински такси на подрачјето на Општината Валандово за 1964 година која е составен дел на Одлуката за воведување на општински такси за 1964 година. Одлуката е донесена на основа Уредбата за општински такси.

1) во тарифниот број 2 од Тарифата е утврдено: „За зафаќање на простор и тротоар пред деловните простории ќе плаќаат:

а) сите стопански задружни и други организации и дуќани на 1 м² месечно по — — — 50 динари.

Забелешка: Приватните професионални дејности се ослободуваат од плаќање такса по тарифниот број 2 од оваа одлука“.

2) Разгледувајќи ја наведената Тарифа, Уставниот суд на Македонија, на јавната расправа констатира:

а) Одлуката со Тарифата е донесена на основа член 1 од Уредбата за општинските такси кој ги овластува собранијата на општините да можат да пропишуваат општински такси, помеѓу останалото, и за зафаќање на тротоар пред деловни простории;

б) Собранието на Општината Валандово во тарифниот број 2 од Тарифата за наплата на општински такси утврдило општинска такса да се плаќа не само за зафаќање тротоар пред деловните простории туку и за зафаќање простор пред тие простории.

Според наведената одредба од Уредбата за општинските такси, собранијата на општините не биле овластени да пропишуваат покрај таксата за зафаќање тротоар и општинска такса за зафаќање на простор пред деловните простории.

Во претходната постапка Уставниот суд на Македонија дојде до сознание дека Собранието на Општината Валандово под поимот „простор пред деловните простории“ ги сметало и наплатувало такса за дворните и други места што не претставуваат тротоар.

3) На основа констатираните факти, Уставниот суд на Македонија смета дека наведената Тарифа на Собранието на Општината Валандово, во делот од Тарифниот број 2 со кој се воведува општинска такса и за зафаќање простор пред деловните простории, не е во согласност со член 117 став 1 (135 став 1) од Уставот на СРМ.

Собранието на Општината Валандово донесувајќи ја Тарифата за 1964 година ја прекршило наведената уставна одредба, бидејќи во неа изрично е нагласено дека општините можат да донесуваат прописи за извршување на законот само ако за тоа се овластени со закон. Собранието на Општината Валандово ползувајќи го овластувањето да донесе пропис според член 1 од Уредбата за општински такси, не било овластено да воведува и такса за зафаќање простор пред деловните простории. Со ваков пропис проширена е смислата на член 1 точка 2 од Уредбата за општинските такси што е спротивно на член 117 став 1 (135 став 1) од Уставот на СР Македонија, бидејќи Собранието на Општината Валандово донело пропис кој не може да се смета како пропис за извршување на закон.

7. Имајќи ги во предвид наведените факти, а особено дека со воведувањето на вонпазаришната такса за промет со селскостопански производи и со воведувањето на општинската такса за зафаќање и на простор пред деловните простории, Собранието на Општината Валандово презело извесни овластувања кои не се засновани на закон и на тој начин ги пречекорило своите надлежности со што се оштетени голем број на производители, граѓани, работни и други самоуправни организации, Уставниот суд на Македонија ја донесе оваа одлука.

8. На основа оваа одлука на Судот секој граѓанин и работна и друга самоуправна организација кои се оштетени со посочените одредби од Одлу-

ката и Тарифата, добиваат на Уставот заснована можност да ги отклонат последиците што произлегле од нивното дејство.

У. бр. 15/64

24 јуни 1965 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Перс Корабар, с.р.

274.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на Одлуката за нормите на додатен придонес за здравствено осигурување за 1964 година и Одлуката за делот на придонесот за здравствено осигурување кој се отстапува на работните организации заради непосредно учество во спроведувањето на здравственото осигурување за 1964 година, и двете донесени од Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците — Охрид, врз основа на јавната расправа на 24 јуни 1965 година, донесе

ОДЛУКА

1. Се утврдува дека точката III на Одлуката на Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците — Охрид за нормите на додатен придонес за здравствено осигурување за 1964 година, бр. 03-6027/1 од 22 мај 1964 година, не била во согласност со одредбите на член 207 став 1 и 2 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија во однос одредување повратно дејство на одлуката пред 23 ноември 1964 година, доколку стопите за додатен придонес за одделни работни организации се новововедени или зголемени во споредба со стопите определени во 1963 година.

2. Се утврдува дека точката IV на Одлуката на Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците — Охрид за делот на придонесот за здравствено осигурување кој се отстапува на работните организации заради непосредно учество во спроведувањето на здравственото осигурување за 1964 година, бр. 03-6033/1 од 22 мај 1964 година, не била во согласност со одредбите на член 207 став 1 и 2 на Уставот на Социјалистичка Република Македонија во однос одредување повратно дејство на одлуката пред 23 ноември 1964 година, доколку делот на придонесот што се отстапува на работните организации е намален или укинат во споредба со делот определен во 1963 година.

3. Правното дејство на оваа одлука е еднакво на правното дејство на одлука со која се поништува општ акт.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и „Службен гласник на Општината Охрид“.

5. Претставка со барање за поведување постапка за оценување на уставноста на наведените одлуки поднесе Службата на општественото кни-

говодство при Народната банка на Југославија — Централна за СРМ — Филијала — Охрид, со акт бр. 04-3/1 од 26 јануари 1965 година.

Уставниот суд на Македонија го прифати барањето на Службата на општественото книговодство, и со своето решение У. бр. 5/65 од 6 мај 1965 година покрената постапка за оценување на уставноста на одлуките во однос на одредбите на член 207 став 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија.

Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците во Охрид не го оспори фактот за повратното делување на спомнатите одлуки, туку истакна приговор дека имало право одлуките да ги донесе со повратно дејство поради следново:

1. дека во точка I од Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за определување гранки, групи односно подгрупи организации во кои може да се определува додатен придонес за здравствено осигурување на работниците во 1964 година („Службен весник на СРМ“, бр. 18/64) е определено дека додатен придонес за здравствено осигурување може да се воведува во 1964 година, па според тоа со точка I овозможено е дејство за цела 1964 година, бидејќи со неа не е поинаку одредено т.е. не е озваничена примената на наредни месец од донесувањето“;

2) дека Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување-Охрид, во смислата на член 92 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62) побарало согласност од Собранието на Општината Охрид за Одлуката за нормите на додатен придонес за здравствено осигурување за 1964 година но согласноста била добиена дури на 3 октомври, а Одлуката била објавена на 15 ноември 1964 година, и

3) дека Одлуката за делот на придонесот за здравствено осигурување кој се отстапува на организациите заради непосредно учество во спроведувањето на здравственото осигурување за 1964 г. претставува расхoden дел на финансовиот план на Комуналната заедница за социјално осигурување — Охрид, а Одлуката за нормите за додатен придонес за здравствено осигурување за 1964 година — приходен дел на финансовиот план, по првонаведената Одлука е оснажена со закаснување, т.е. заедно со второнаведената Одлука.

4) дека со поништувањето или укинувањето на одлуките би можеле да настанат тешки пореметувања во организирањето на здравствената заштита на работниците.

По одржаната јавна расправа, Уставниот суд на Македонија, утврди:

1. Одлуките се донесени на 22 мај, а објавени на 15 ноември 1964 година во број 22 на „Службен гласник на Охридска околина“. Со оценуваните одредби определено е одлуките да влегуваат во сила осмиот ден од денот на нивното објавување, а ќе се применуваат од 1 јануари 1964 година;

2. Уставот на Социјалистичка Република Македонија со член 207 став 1 и 2 определува дека прописите и општите акти не можат да имаат повратно дејство, а дека само со закон може да се определи одделни негови одредби и прописите донесени на основа на такви одредби да имаат повратно дејство;

3. Во Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/62 и во Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за определување гранки, групи односно подгрупи организации во кои може да се определува додатен придонес за здравствено осигурување на работниците во 1964 година („Службен весник на СРМ“, бр. 18/64), врз основа на чии одредби се основуваат одлуките, нема одредби со кои да е дадено овластување тие да можат да имаат повратно дејство;

4. Според изложението, Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците — Охрид не била овластена со одлуките да определи повратно дејство за зголемените стопи на додатен придонес, стопите на додатен придонес за работните организации за кои тој придонес не бил воведен во 1963 година, ниту пак да определи помал дел или да го укине делот на придонесот кој на работните организации им се отстапувал во 1963 година заради непосредно учество во спроведувањето на здравственото осигурување.

При донесувањето на одлуката Уставниот суд на Македонија нарочно имаше предвид дека со општите акти со повратно дејство без законска основа во кои што се воведуваат непредвидени давачки за работните организации се нарушуваат правата на тие организации и спрема тоа сите вакви општи акти треба да се сметаат за противуставни. Со забраната на повратното дејство на Одлуката за додатен придонес секоја работна организација чии што права биле повредени добија на Уставот заснована можност да ги отклони последиците што произлегуваат од повратното дејство на одлуките.

8. Уставниот суд во текот на постапката ја ценеше и согласноста на Одлуката за нормите за додатен придонес за здравственото осигурување на работниците и Одлуката за делот на придонесот за здравствено осигурување кој се отстапува на работните организации заради непосредно учество во спроведувањето на здравственото осигурување во 1964 година со Одлуката за определување групи, гранки, односно подгрупи на работните организации во кои што може да биде определен додатен придонес во 1964 година. Со исклучок на повредата на тие одлуки поради неточно толкување дека врз основа на нивните одредби било можно да се воведат повратно дејство други повреди на споменатите одлуки не беа констатирани.

9. Одлуката за поништување на точката III од Одлуката за нормите за додатен придонес, и точката IV од Одлуката за делот на придонесот што им се отстапува на работните организации доколку се однесува на повратното дејство, Уставниот суд ја донесе имајќи ги во предвид сите околности

предвидени во член 25, став 2 од Законот за Уставниот суд на Македонија.

Уставниот суд на Македонија при донесувањето на ваква одлука водеше сметка за проблемите на финансирањето на здравственото осигурување истакнати од страна на Комуналната заедница за социјално осигурување и најде дека со поништувањето на повратното дејство на наведените точки III односно IV од споменатите одлуки не ќе дојде до пореметување на здравствената заштита на работниците.

У. бр. 5

24 јуни 1965 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петро Корабар, с.р.

275.

Уставниот суд на Македонија, по предлог на работните организации „Дримкол“ и „Светлост“ од село Вевчани, Општина Струга, ја ценеше уставноста и законитоста на Одлуката за нормите на додатен придонес за здравствено осигурување на работниците за 1964 година, донесена од Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците од Струга. Врз основа на сестраното испитување и резултатите од јавната расправа, одржана на 24 јуни 1965 година, Уставниот суд на Македонија ја донесе следнава

О Д Л У К А

1. Точката III од Одлуката за нормите за додатен придонес за здравствено осигурување на работниците за 1964 година, донесена од Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците во Струга **СЕ ПОНИШТУВА**, доколку со повратно дејство врз основа на таа точка стопите на додатен придонес за здравственото осигурување за одделни работни организации се или новововедени или зголемени во однос на стопите утврдени за 1963 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија и во службеното гласило на Општината Струга.

3. Во предлозите на работничкиот совет на Градежното-занаетчиско претпријатие „Дримкол“ и задружниот совет на Земјоделската задруга „Светлост“, обата од село Вевчани, Општина Струга, се укажува:

1) дека Одлуката за нормите за додатен придонес за здравствено осигурување на работниците за 1964 год., донесена од Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците во Струга, била усвоена на неговата седница на 26 јуни 1964 година;

2. дека Собранието на Општината Струга во целост се согласило со Одлуката на седницата одржана на 28 декември истата година;

3) дека Одлуката им била соопштена на работните организации дури на 7 јануари 1965 година и

тоа по пат на посебен распис на Комуналниот завод за социјално осигурување на работниците во Охрид, Филијала Струга и

4) дека со таа Одлука на работните организации-предлагачи придонесите за здравственото осигурување на работниците им биле покачени во однос на придонесите утврдени за 1963 година.

Врз основа на наведените факти работните организации-предлагачи бараа, поради воведување на повратното дејство, Одлуката да биде укината или поништена, како спротивна на Уставот на Социјалистичка Република Македонија,

4. Собранието на Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците во Струга во одговорот на предлогот не го оспори фактот за повратното делување на спомнатата Одлука, туку истакна приговор дека Собранието на Комуналната заедница имало право Одлуката да ја донесе со повратно дејство, бидејќи таква можност се предвидувала:

1) во член 86 од Законот за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување на работниците („Сл. лист бр. 22/62), кој бил во важност по време на донесувањето на Одлуката, и

2) во Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на организации во кои може да се определи додатен придонес за здравственото осигурување на работниците во 1964 година, која што ја донело Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 18/64).

Освен тоа, Собранието на Комуналната заедница во одговорот истакна дека со поништувањето или укинувањето на Одлуката би можеле да настанат тешки пореметувања во организирањето на здравствената заштита на работниците.

Поради наведените причини, Комуналната заедница предложи предлогот на работните организации да биде одбиен.

5. Во член 207 (227) став 1 и 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија е пропишано:

„Прописите и други општи акти не можат да имаат повратно дејство.

Само со закон може да се определи одделни негови одредби и прописи донесени на основа на такви одредби да имаат повратно дејство“.

Спрема тоа, според Уставот на Социјалистичка можат да имаат такво дејство.

6. За воведување повратно дејство на Одлуката за нормите за додатен придонес за здравствено осигурување на работниците за 1964 година нема законска основа ниту во Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување на работниците, ниту во Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на организации во кои може да биде определен додатен придонес за здравственото осигурување на работниците во 1964 година.

Член 86 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување на работниците, на кој што се повикува Собранието на Комуналната заедница Струга како на основ за давање повратно дејство на Одлуката, гласи:

„Средствата потребни за социјалното осигурување и неговиот развиток во рамките на одделни заедници се утврдуваат во програмите што ги донесуваат заедниците за периоди за кои што се донесуваат општествените планови на стопанскиот развиток. Во склад со утврдените потреби за тие периоди се утврдуваат стопите на придонеси“.

Овој член на Законот, очигледно, не дава можност за донесување на одлуки за додатен придонес со повратно дејство. Во овој член на Законот се определува дека програмите за утврдување на средствата потребни за функционирањето на социјалното осигурување и за неговиот развиток треба временски да се совпаѓаат со периодите за кои што се донесуваат општествените планови за стопанскиот развиток. Во Уставот на Социјалистичка Република Македонија нема одредби прописите и другите општи акти што се донесуваат за периодите за кои што се донесуваат општествените планови за стопанскиот развиток да имаат повратно дејство.

Можност за воведување повратно дејство на Одлуките на Комуналните заедници за социјално осигурување на работниците не е дадена ниту во Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на организации во кои може да биде определен додатен придонес за здравственото осигурување на работниците во 1964 година донесена од Собранието на Социјалистичка Република Македонија на 22 април 1964 година, а објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 18 од 6 мај 1964 година. Клаузулата за влегување во сила на оваа одлука гласи:

„Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

7. Уставниот суд на Македонија, по спроведената расправа и врз основа на утврдените факти, несомнено констатира дека Комуналната заедница за социјално осигурување на работниците не била овластена со повратно дејство да донесе одлука за зголемување на стопите на додатен придонес за здравственото осигурување на работниците, ниту да воведат нови обврски на работните организации што порано не биле опфатени со плаќање на тој придонес, доколку таквите обврски имаат повратно дејство. Поради тоа точката III од Одлуката за нормите за додатен придонес која гласи: „Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од нејзиното објавување во Службен весник на Охридска околина, а ќе се применува од 1 јануари 1964 год.“. Како спротивна на член 207 (227) од Уставот на Социјалистичка Република Македонија во делот со кој што се воведува повратно дејство, требаше да биде поништена.

При донесувањето на одлуката Уставниот суд на Македонија нарочно имаше предвид дека со општите акти со повратно дејство без законска основа во кои што се воведуваат непредвидени давачки за работните организации се нарушуваат правата на тие организации и спрема тоа сите вакви општи акти треба да се сметаат за противуставни. Со забраната на повратното дејство на Одлуката за додатен придонес секоја работна организација чии што права биле повредени добија на Уставот заснована можност да ги отклони последиците што произлегуваат од повратното дејство на одлуките.

8. Уставниот суд во текот на постапката ја ценеше и согласноста на Одлуката за нормите за додатен придонес за здравственото осигурување на работниците со Одлуката за определување гранки, групи односно подгрупи на работните организации во кои што може да биде определен додатен придонес во 1964 година. Со исклучок на повредата на таа Одлука поради источно толкување дека врз основа на нејзините одредби било можно да се воведат повратно дејство други повреди на спомнатата Одлука не беа констатирани.

9. Одлуката за поништување на точката III од Одлуката за нормите за додатен придонес, доколку се однесува на повратното дејство, Уставниот суд ја донесе имајќи ги во предвид сите околности предвидени во член 25, став 2 од Законот за Уставниот суд на Македонија.

Уставниот суд на Македонија при донесувањето на ваква одлука водеше сметка за проблемите на финансирањето на здравственото осигурување истакнати од страна на Комуналната заедница за социјално осигурување и најде дека со поништувањето на повратното дејство на наведената точка III од Одлуката не ќе дојде до пореметување на здравствената заштита на работниците.

У. Бр. 6

24 јуни 1965 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Перо Корабар, с.р.

276. ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ДОПОЛНИ- ТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРАТЕНИК ВО СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ

ДО СТОПАНСКИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

СКОПЈЕ

Републичката изборна комисија за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги прими изборните акти од дополнителните избори за избор на пратеник во

Стопанскиот собор во изборната единица Прилеп IV, па во смислата на член 100 став 3 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, го поднесува овој

ИЗВЕШТАЈ

1. Дополнителните избори за избор на пратеници во Стопанскиот собор во изборната единица Прилеп IV, одредени со одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија Бр. 1118 од 4. VI. 1965 година се одржани на 14. VII. 1965 година во Општинското собрание Прилеп.

2. Гласањето е вршено за кандидатите Чатлески Петар, Парапански Трајче и Чатлески Сотир, чии кандидатури ги потврди и објави Општинската изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

3. Општинската изборна комисија го утврди резултатот од гласањето на изборите на начинот предвиден во членовите 97 и 98 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Резултатот е:

Вкупно одборници во Собранието на општината	120
Гласале одборници	73
За кандидатот Четлески Петар гласале	43
За кандидатот Парапански Трајче гласале	16
За кандидатот Чатлески Сотир гласале	14
Неважни гласачки ливчиња нема.	

Бидејќи е ова резултат од повтореното гласање со оглед на тоа што при првото гласање никој од кандидатите не добил потребно мнозинство спрема член 97 став 2 од Законот, Општинската изборна комисија за избор на пратеници во Собранието на Социјалистичка Република Македонија го прогласи за пратеник во Стопанскиот собор кандидатот ЧАТЛЕСКИ ПЕТАР, дипломиран економист, од Прилеп, улица „Сотка Георгиоски“ број 65.

Број 253/3

16 јули 1965 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,
Никола Јанев, с.р.

Претседател,
Киро Николовски, с.р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за републичката управа кој е објавен во „Службен весник на СРМ“ бр 17/65 се поткраднале долунаведените грешки, па се дава следната

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКАТА УПРАВА

1. Во член 34 став 3 ред 5 зборот „советот“ треба да почне со голема буква.

2. Во член 36 став 1 ред 1 место „комитети, совети“ треба да стои „комитет, совет“.

3. Во член 50 ред 1 се бришат зборовите „член 49 од“, во ред последен по зборот „организации“ се ставаат зборовите „од член 49 од овој закон“.

4. Во член 76 ред 1 место „60—75“ треба да стои „66—75“.

5. Во член 94 став 3 ред 3 зборот „советот“ треба да почне со голема буква.

Од Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Скопје, 26 јуни 1965 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за републичките органи на управата кој е објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 17/65) се поткраднале долунаведените грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

1. Во член 7, став 2 ред последен место „75“ треба да стои „74“.

2. Во член 11 став 1 ред 14 место „нивните примени“ се става „нивната примена“.

Од Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Скопје, 26 јуни 1965 година.

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија формирана при Општата болница — Прилеп

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за поставување Управник на Општата болница — Прилеп

У с л о в и :

Кандидатот треба да биде лекар со положен стручен испит и најмалку пет години болничка-клиничка служба.

Молбите со потребните документи — диплома или препис од дипломата, лекарско уверение, извод од матичната книга на родените и уверение дека не се води истрага, се доставуваат секој ден до 14 часот во Управата на Болницата.

Личен доход според Правилникот за распределба на личниот доход при Болницата.

Конкурсот трае од 15. VII. 1965 до 5. VIII. 1965 година
За поблиски информации кандидатите нека се обртат писмено или усмено до Управата на Болницата. (933)

Училишниот совет при основното училиште од I—VIII одделение „Кирил и Методија“ — Т. Велес

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за 2 наставника во учебната 1965/66 година и тоа:

1) наставник по предметот **Ф И З И К А** и

2) наставник по предметот **М А Т Е М А Т И К А**
У С Л О В И : Под точка 1 — апсолвент на педагошка академија со положен испит по физика или пак дипломиран.

Под точка 2 да има завршено педагошка академија — отсек математика.

Молбите со потребните документи се примаат до 20. VIII. 1965 година. (934)

СОДРЖИНА

	Страна
264. Указ за прогласување на Законот за Градското собрание на Скопје — — —	697
Закон за Градското собрание на Скопје	697
265. Указ за прогласување на Законот за Центарот за странски јазици во Скопје — — —	701
Закон за Центарот за странски јазици во Скопје — — — — —	701
266. Указ за прогласување на Законот за основање Виша школа за физичка култура во Скопје — — — — —	702
Закон за основање Виша школа за физичка култура во Скопје — — — — —	702
267. Указ за прогласување на Законот за основање на Архитектонско-градежен, Електро-машински и Технолошко-металуршки факултет во Скопје — — — — —	702
Закон за основање на Архитектонско-градежен, Електро-машински и Технолошко-металуршки факултет во Скопје	702
268. Одлука за утврдување престанок на пратенички мандат — — — — —	703
269. Препорака за подобрување заштита на спомениците на културата — — — — —	703
270. Препорака за организацијата и делокругот на месните канцеларии — — — — —	704
271. Одлука за образување Комисија за признавање право на пензија по член 195 и давање мислења по член 178 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување — — — — —	705
272. Решение за именување членови на Комисијата за признавање право на пензија по член 195 и давање мислења по член 178 став 2 од Основниот закон за пензиското осигурување — — — — —	705
273. Одлука на Уставниот суд на Македонија	703
274. Одлука на Уставниот суд на Македонија	703
275. Одлука на Уставниот суд на Македонија	709
276. Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот од дополнителните избори за пратеник во Стопанскиот собор на Собранието на СРМ — — — — —	711
Исправка на Законот за републичката управа — — — — —	711
Исправка на Законот за републичките органи на управата — — — — —	712